

20111814058

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 56 став 1 точка 14 од Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010 и 53/2011), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија на седницата одржана на 15 декември 2011 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ОД ПРЕВЕНТИВНА И ИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО–КОНСУЛТАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА И БОЛНИЧКА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

Член 1

Во Одлуката за утврдување на критериуми за утврдување на буџетот на здравствените установи од превентивна и итна медицинска помош, специјалистичко – консултативна здравствена заштита и болничка здравствена заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 9/2010, 44/2010, 171/2010 и 95/2011), во членот 2 во ставот 3 точката 1 се менува и гласи:

„Остварената вкупна вредност на видот и обемот на здравствени услуги во првото, второто и третото тромесечје и проекцијата за четвртото тромесечје од претходната година во превентивна здравствена заштита, итна медицинска помош со домашно лекување, по утврдени пакети на здравствени услуги.“

Член 2

По членот 2 се додава нов член 2-а кој гласи:

„По исклучок од член 2 при утврдувањето на надоместокот за здравствените установи дефинирани во ставовите 4 и 5 на член 69 во Законот за здравствено осигурување како главни критериуми за утврдување на надоместокот ќе се применат остварените трошоци во претходната година кои се неопходни за нивното целосно функционирање.

Надоместокот од став 1 на овој член се определува за јавни здравствени установи кои вршат превентивна, дел од примарна, специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита, кај кои Фондот врши корекција на индексот на остварување на вкупната вредност на видот и обемот на здравствени услуги во однос на договорениот надоместок. По предлог на Фондот, пред склучувањето на договорите, Владата ги утврдува јавните здравствени установи за кои се обезбедува нивно целосно функционирање.“

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ по добивање на согласност од министерот за здравство.

Број 02 - 18660/17
15 декември 2011 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Јован Грповски, с.р.